

ПО СЕ Б Н И У С Л О В И ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ НА ИЗДАВАЧИ НА ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРТИФИКАТИ

-Пречистен текст-

I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

Значења на одделни изрази

Одделните изрази во овие услови ги имаат следните значења:

Осигурувач-е Акционерското друштво за осигурување Еуролинк-Скопје.

Договорувач на осигурување-е правно или физичко лице кое со осигурувачот склучува договор за осигурување.

Осигуреник-е издавач на електронски сертификати и чија законска одговорност е покриена со осигурување.

Трето лице-е корисник на осигурувањето кое ќе претрпи штета од издавачот на електронски сертификати.

Сума на осигурување-е највисок износ на обврската на осигурувачот.

Полиса-е исправа за склученото осигурување.

Премија за осигурување-е износ што договорувачот на осигурувањето односно осигуреникот го плаќа согласно договорот за осигурување.

Осигурен случај-иден неизвесен и независен од исклучивата волја на осигуреникот штетен случај, кој има за последица настанување на штета за кој надомест може да бара третото оштетено лице.

Извор на опасност-е дејноста од која може да настане одговорност како ризик покриен со ова осигурување.

II. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1 Предмет на осигурување/ обем на покрите

Предмет на осигурување согласно на овие Услови е законската одговорност на издавачот на електронски сертификати за имотна штета која ќе ја предизвикаат вработените кај издавачот на корисниците на електронските сертификати, а согласно Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис и Законот за облигациони односи.

Со осигурување на законската одговорност, издавачот е покриен за штети кои се настанати и пријавени за времетраење на осигурувањето, како последица од непредвидлив настан, неочекуван и непознат штетен настан како последица на пропуст или грешка од небрежност, при совесно и чесно обавување

на законските должности. Со овие услови се осигуруваат и ризици поврзани со користење на дигитални сертификати.

Член 2 Лимити на осигурително покрите

1. Сумата на осигурување е горната граница на обврските на осигурувачот.

2. Минималната сума на осигурување на која може да се склучи договор за осигурување изнесува 100.000 Евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на склучувањето на осигурувањето.

Осигуреникот може да договори и повисока сума на осигурување од минималната, согласно тарифата на премии.

3. Доколку настанат повеќе штети кои произлегуваат од ист штетен настан и кои временски сеповрзани, а ја надминуваат сумата на осигурување, обврската на осигурувачот е до сумата на осигурување.

4. Осигурувањето е ограничено со исплата на една сума на осигурување во осигурителната година (годишен агрегат).

5. Осигурувањето е ограничено со исплата на сума до 50.000 Евра во денарска противвредност по еден осигуран случај за сертификати од типот Верба, и сума до 100.000 Евра во денарска противвредност по еден осигуран случај за сертификати од типот Верба Про и Верба Сервер (лимит по штетен настан).

Со исцрпување на сумата на осигурување престанува обврската на осигурувачот за исплата на штети.

Член 3 Извор на опасности

Издавачот на електронски сертификати согласно Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис, ги обавува следните должности од кои може да настанат штетни настани како последица на грешки или пропусти при совесно и чесно обавување на дејноста и тие се:

- стручно и совесно давање на услуги;
- водење на регистар на поништени сертификати, кој регистар треба да го содржи најмалку идентификациониот број на поништениот сертификат за да може со сигурност да се утврди кој е поништениот сертификат и во кој не смеат

- да бидат содржани податоците за причините на поништувањето или било кои други податоци кои не се содржани во сертификатот;
- потпишување на регистарот на поништени сертификати со свој општо прифатен електронски потпис за кој има квалификуван сертификат кој е најмалку еднакво сигурен, како и сертификатите кои се водат во регистарот;
 - обезбедување на можност за моментално и сигурно поништување на квалификуван сертификат, како и можност за прецизно одредување на моментот на издавање и поништување на електронскиот сертификат;
 - обезбедување на друг издавач во случај да издавачот кој издава електронски сертификати престане со дејноста;
 - утврдување на идентитет и други потребни податоци на носителот на лична карта или пасош и сите други потребни документи и регистрација на фирма за правни лица;
 - употреба на системи и опрема која обезбедува техничка и криптографска сигурност и гаранција на максимална безбедност и доверливост на податоците со стандардите на Европската унија и светските стандарди;
 - чување на сите релевантни податоци за сите издадени електронски сертификати со цел истите да се употребуваат во евентуални судски, управни и други постапки;
 - обезбедување на точност на сите податоци во сертификатот;
 - сертификатот да ги содржи сите пропишани и договорени податоци;
 - носителот на сертификатот во време на издавање на истиот да ги имал податоците за електронско потпишување кои се совпаѓаат со податоците за проверка на електронскиот потпис кои се назначени во сертификатот;
 - комплементарност на податоците за електронско потпишување и проверка на електронскиот потпис, ако издавачот на носителот на сертификатот му ги дал тие податоци;
 - исполнување на сите законски обврски;
 - утврдување на правила за издавање на електронски сертификати;
 - обезбедување на чување на најмалку две сигурносни копии од сите поважни податоци и другите средства за чување или пренесување на податоците, за спречување на губењето или неовластеното користење;
 - обезбедување податоците кои влијаат на сигурноста на дејноста на издавачот да не го напуштат системот или просторот на неконтролиран начин со кој ќе се загрози вршењето на дејноста согласно важечки прописи и правила на издавачот.

Член 4 Осигурен случај

1. Осигурен случај според овие услови се смета законската одговорност поради пропуст или грешка

направени од небрежност од издавачот при издавање на електронски сертификати.

2. Се смета дека пропуст или грешка направени од небрежност настапиле оној момент, кога требало да се превземе некоја од пропишаните законски должности, за да се спречи настанување на штетата.

3. Се смета дека осигурениот случај настанал во оној момент кога се остварил штетен настан врз основа на кој би можело да се истакне оштетно побарување од страна на корисникот на услугата за настанатата имотна штета.

4. Осигурениот случај треба да биде иден, неизвесен и независен од исклучивата волја на осигуреникот.

Член 5 Штети исклучени од осигурување

Од осигурување се исклучени штетите кои настанале:

1. Со намера, измама, превара и грубо невнимание од вработените лица кај издавачот;
2. Поради незапазување на договорените рокови;
3. Поради превземени обврски вон Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис;
4. Со вршење на дејноста без дозвола за работа поради неисполнети законски услови;
5. Поради престанок на вршење на дејноста;
6. Одговорност на осигуреникот врз основа на договорно проширување на неговата одговорност и за случаи за кои инаку по законот не одговара;
7. Поради виша сила, пожар и некои други опасности;
8. Поради војна, политички немири, бунтови, терористички акции, манифестрации, демонстрации и друго;
9. За грешки кои биле познати во време на склучување на договорот за осигурување или неможеле да останат непознати;
10. Во сите случаи кога не може да се утврди одговорност на издавачот во согласност со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис и другите законски и подзаконски акти и Посебните услови за осигурување од одговорност на издавачот на електронски сертификати.
11. Пропусти настанати поради непроверување на солвентоста на корисникот на сертификатот.
12. Непридржување кон постапката за издавање и идентификација на корисникот на сертификатот.
13. Како резултат на пенали, казни определени од надлежни органи.
14. Како резултат на незаконски дејствија на корисникот на сертификатот или други засегнати страни.
15. Како резултат на настани кои не зависат од неговиот делокруг на работа (испаѓање од електросистемот или системот на телекомуникации), како и штети кои настанале поради компјутерски, софтверски и слични грешки во процесот на издавање и користење на сертификатот. Во никој случај не се покриваат штети настанати поради дефект на опрема на нуклеарни постројки, авионски системи за навигација и комуникација, контрола на авионски сообраќај, системи за контрола на оружје и во сите случаи кои може

директно да предизвикаат смрт или друга телесна повреда.

16. Штети од издавање на пробни, бесплатни или тест сертификати.

17. Доколку некој од корисниците се смета за одговорен за факти кои доведуваат до барање на одговорност која потпаѓа во горе наведените исклучоци, тогаш овој исклучок ќе се прошири и кај останатите корисници.

18. Корисникот ненавремено го известил осигуреникот за поништување на сертификатот.

19. Изостанување на грижа на корисниците при работење со цел да се спречи компромитирање или губење на приватниот клуч, резултира со откажување на покритието по овие услови. Потребната грижливост мора да се применува постојано при извршување на операциите кои се поврзани со сертификатите, вклучувајќи ги контролите на валидност на електронскиот сертификат пред да се потпре на нив, почитувајќи ги ограничувањата за одговорност.

20. Пропусти на осигуреникот да примени мерки на претпазливост пред и за време на создавањето како и понатамошното процесирање на потпишаните пораки наменети за претплатник на сертификат кај осигуреникот со цел праќање на потпишани, доверливи и тајни податоци.

Претходното се однесува на во случаите на:

- неодредување на валидност на сертификатот;
- невалидирање на синџирот на сертификати за претплатникот на сертификатот на осигуреникот што резултира со гаснење на осигуретилното покритие по овие услови.

21. Штети настанати поради било кои лица кои причинуваат штети или злоупотреба преку интернет, телекомунациите или други услуги, употребувајќи или репродуцирајќи компјутерски вируси.

22. Сертификати кои се издадени без претходна авторизација и пред да биде извршено плаќањето, вклучувајќи го одложувањето на плаќањето, без претходно добиена согласност.

Член 6 Склучување на договор за осигурување

Договорот за осигурување се склучува врз основа на усмена или писмена понуда, а склучен е кога договорните страни ќе ја потпишат полисата за осигурување.

Ако осигурувачот во врска со примената писмена понуда побара било какво дополнување или измена, како ден на прием на понудата ќе се смета денот кога осигурувачот го примил бараното дополнување или измена.

Сите известувања и изјави што се даваат помеѓу договорните страни, а кои се однесуваат на одредбите од склучениот договор за осигурување, мора да бидат во писмена форма.

Член 7 Почеток и престанок на осигурување

Обврската на осигурувачот започнува по истек на 24-иот час од денот кој во договорот за осигурување е означен како почеток на осигурување.

Обврската на осигурувачот престанува со истек на 24-иот час од денот кој во договорот за осигурување е означен како ден на истек на осигурувањето.

Осигурувањето може да престане поради:

1. Престанок на вршење на дејноста;
2. Одземање на дозвола за работа и
3. Во други случаи кога постојат законски пречки.

Член 8 Плаќање на премија

Договарачот на осигурувањето, премијата за осигурување ја плаќа веднаш при склучување на договорот за осигурување, ако поинаку не е договорено.

Ако е договорено премијата да се плаќа во рати, осигурувачот може да засмета законска камата, во случај кога премијата не е платена до денот на доспеаноста на договорената рата.

Член 9 Промена на условите и тарифата

При промена на Условите и Тарифа, осигурувачот е должен да го извести договарачот на осигурувањето писмено.

Извршените промени стапуваат на сила за наредниот период од осигурување.

Член 10 Промена на адреса и име на фирма

Договорувачот на осигурување е должен за секоја промена на адреса и назив на фирмата и седиштето, да го извести осигурувачот во рок од 15 дена од денот на извршената промена.

Ако договорувачот на осигурувањето не постапи според предходниот став, за важност односно валидност на известието упатено од страна на осигурувачот, доволно е осигурувачот да постапил според податоците со кои располагал во времето на известување.

Член 11 Обврска на осигуреникот кога ќе настане осигурениот случај

Осигуреникот е должен писмено да го извести осигурувачот најдоцна во рок од 3 дена од денот на пријавувањето на оштетното побарување од оштетениот.

Осигуреникот е должен да го поднесе оштетното барање во одредена форма пропишана од осигурувачот.

Оштетното барање мора да биде поднесено за времетраење на полисата за осигурување.

Осигуреникот е должен на осигурувачот да му овозможи увид во целокупната документација со уредна електронска евиденција и аргументирани факти кои се потребни за утврдување на причината и висината на штетата.

Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот и да достави наод од надлежен орган, кога барањето за надомест на штета против него е истакнато преку суд.

Осигуреникот не е овластен без претходна согласност од осигурувачот да се изјаснува по барањето, а особено да го признае потполно или делумно, да се спокодува или да изврши исплата.

Ако оштетениот поднесе тужба за надомест на штета против осигуреникот, тој е должен да го извести осигурувачот писмено во врска со штетниот настан, како и да се договараат околу водењето на спорот.

Во случај кога оштетениот со барањето за надомест на штета непосредно ќе му се обрати на осигурувачот,

осигуреникот е должен да даде писмена изјава за причината за настанување на штета и е должен да ги презентира сите документи од уредно водената евиденција и битните факти со кои располага, а кои се неопходни за утврдување на одговорноста за причинетата штета и оценка на основаноста на барањето, обемот и висината на штетата.

До колку осигуреникот не се придржува кон обврските од овој член самиот ќе ги сноси штетните последици кои ќе настанат поради тоа, освен ако тие би настанале и да се придржувал кон обврските.

Член 12 Обврски на осигурувачот по поднесено барање од оштетениот

Во врска со поднесеното барање за надомест на штета од страна на оштетениот лице, осигурувачот има обврска:

1. Заедно со осигуреникот да преземе одбрана од неосновани и претерани барања за надомест на штета (правна заштита);
2. Да ја надомести настанатата штета (надомест на штета);
3. Да ги надомести трошоците по судска постапка (надомест на судските трошоци).

Член 13 Правна заштита

Обврската на осигурувачот за давање правна заштита опфаќа:

1. Испитување на одговорноста на осигуреникот за настанатата штета;
2. Водене спор во име на осигуреникот ако оштетениот остварува право на надомест на штета во процесната постапка;
3. Давање во име на осигуреникот изјави кои што смета дека ќе бидат од корист за задоволување или за одбрана од неосновано или претерано барање за надомест на штета.

Ако е поднесена тужба директно против осигуреникот, тој е должен веднаш да го извести осигурувачот и да се придржува на упатствата дадени од осигурувачот.

Во случај осигурувачот на име надомест на штета да ја исплатил сумата на осигурување пред покренување на спорот, престанува и обврската на правна заштита.

Член 14 Надомест на штета

Осигурувачот го исплатува надоместот на штета во рок од 14 дена сметано од денот кога е утврдена обврска и висината на таа обрска.

До колку при разгледување на барањето се утврди дека осигуреникот не ги доставил сите докази и факти битни за утврдување на основот и висината на штетата, осигурувачот нема да изврши исплата на штета се додека не се достави потребната документација.

Член 15 Надомест на трошоците по постапката

Ако спорот е воден со знаење и согласност на осигурувачот со осигурувањето се покриени и трошоците на спорот.

Трошоци за кривична постапка, како и трошоци за застапување на осигуреникот, осигурувачот не е во обврска да ги надомести.

Кога ќе ја изврши својата обврска со исплатата на сумата на осигурување, осигурувачот се ослободува од понатамошни давања на име надомест и трошоци.

Член 16 Непосредно барање од оштетениот лице

Ако оштетениот лице, своето барање и тужба за надомест на штета го упати само спрема осигурувачот, осигурувачот ќе го извести за тоа осигуреникот и ќе го повика да му ги даде сите потребни докази, а осигуреникот е должен да преземе мерки заради заштита на своите интереси.

Доколку во случајот од претходниот став осигурувачот одлучи да му исплати надомест на оштетениот во потполност или делумно, должен е за тоа да го извести осигуреникот.

Член 17 Утврдување и проценка на штета

Штетата ја утврдуваат и проценуваат заедно осигуреникот и осигурувачот со оштетениот, односно нивни овластени претставници.

Штетата се утврдува и проценува врз основа на уредна документација, достапна на увид на овластениот претставник на осигурувачот, а согласно на Законот за облигационите односи и Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.

Член 18 Вештачење на штета

До колку при утврдување и проценување на штетата не се согласат

договорените страни и оштетениот, може да побараат штетата да се утврди и процени по пат на вештачење.

Секоја од договорените страни и оштетениот писмено го именува својот вештак. За вештаци може да се именуваат лица кои се во работен однос кај нив, а кои не учествувале во претходната проценка.

Пред почетокот на вештачењето, именуваните вештаци бираат вештак за претседател, а кој е со високо образование и не е во работен однос кај договорните страни. Претседателот дава стручно мислење по спорните прашања на вештаците.

Предмет на вештачење можат да бидат само спорни факти. Кои спорни факти ќе бидат предмет на вештачењето, како и постапката за вештачење, конкретно ги определуваат договорените страни со писмен договор за вештачење .

Секоја договорена страна и оштетениот ги сноси трошоците за својот вештак, а за претседателот ги сносат сите страни рамномерно.

Член 19 Висина на надомест на штета

Висината на надоместот на штета не може да биде поголема од штетата што оштетениот ја претрпел со настанување на осигурениот случај.

Надоместот на штета и судските трошоци се исплатуваат најмногу до договорената сума на осигурувањето, со што престанува и обврската на осигурувачот.

Член 20 Право на регрес

Осигурувачот задржува право на регрес од осигуреникот, односно право на повраќај на штета од оштетениот, во случај кога дополнително ќе се утврди дека штетата е предизвикана со намера, измама или грубо невнимание, а за која, на осигурувачот од страна на осигуреникот, односно оштетениот не му се презентирани точни и вистински податоци, односно докази за надомест на штета.

Осигуреникот е должен да му ги отстапи на осигурувачот сите права спрема трети лица одговорни за настанување на штетниот настан, до висината на исплатената штета од страна на осигурувачот.

Член 21 Територијално важење на осигурувањето

Осигурувањето важи за сите земји во светот, освен ако поинаку не е договорено во полисата за осигурување.

Член 22 Примена на Општите услови за осигурување од одговорност

Составен дел на договорот за осигурување склучени според овие Посебни услови за осигурување од одговорност на издавачи на електронски сертификати, се Општите услови за осигурување од одговорност, а доколку нивната содржина е во спротивност со овие Посебни услови, се применува соодветната одредба од Посебните услови.

Овие Посебни услови за осигурување од одговорност на издавачи на електронски сертификати се донесени од Одборот на директори на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК – Скопје, на 9-та редовна седница, одржана на 02.12.2003 година, со Одлука број 0202-010387/12, со примена од 02.12.2003 година и измените и дополнувањата донесени на 100-та редовна седница на Одборот одржана на ден 28.03.2014 година со Одлука број 0202- 2305/11 со примена од 01.04.2014 година.

Скопје, Март 2014 година